

СЛУЖБЕН ВЕСНИК

на Република Северна Македонија

Број 77

15 април 2019, понеделник

година LXXV

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
1046. Одлука за давање согласност за спроведување постапка за избор на правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за собирање и/или транспортирање, преработка, рециклирање и уништување на отпад.....	2	1050. Одлука за давање согласност на Одлуката за изменување на Одлуката за утврдување на продажни цени за објектот ГП 3.9 Реонски центар Аеродром во Скопје.....	4
1047. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Северна Македонија.....	2	1051. Одлука за давање на трајно користење на недвижни ствари на ЈНУ Институт за духовно културно наследство на Албанците-Скопје.....	4
1048. Одлука за изменување и дополнување на Статутот на Акционерското друштво за аеродромски услуги „АЕРОДРОМИ НА МАКЕДОНИЈА“ во државна сопственост.....	3	1052. Одлука за давање согласност на Статутарната одлука за изменување на Статутот на Агенцијата за филм на Република Македонија.....	5
1049. Одлука за давање согласност на Статутарната одлука за изменување на статутот на јавното претпријатие за стопанисување со државните шуми „Македонски шуми“ п.о. Скопје.....	4	1053. Одлука за забрана на продажба на одделни нафтени деривати.....	5
		1054. Одлука за доделување средства за финансирање на проекти за развој на планските региони во 2019 година.....	5
		1055. Одлука за преименување на Националната арена Филип II Македонски.....	9

	Стр.
1056. Правилник за изменување на Правилникот за начинот на издавање на визи за странци, продолжување, скратување на нивната важност, отповикување и поништување на визи како и за образецот на визи и за водење на евиденција.....	10
1057. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за начинот на вршење надзор над работата на Комората на извршители на Република Македонија и на извршителите.....	14

	Стр.
1058. Правилник за изменување и дополнување на правилникот за поблиските дополнителни услови за поддршката од мерките за рурален развој, прифатливите трошоци и висината на поддршката за прифатливите трошоци по корисник за поединечна мерка.....	14
1059. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за посебните барања за храната од животинско потекло (*).....	16
1060. Одлука за определување на највисоки цени на одделни нафтени деривати утврдени согласно Методологијата.....	19
Огласен дел	1-28

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

1046.

Врз основа на член 42 став (3) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 9 април 2019 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ ПОСТАПКА ЗА ИЗБОР НА ПРАВНО ЛИЦЕ КОЕ ВРШИ ДЕЈНОСТ ИЛИ ПОСЕДУВА ДОЗВОЛА ЗА СОБИРАЊЕ И/ИЛИ ТРАНСПОРТИРАЊЕ, ПРЕРАБОТКА, РЕЦИКЛИРАЊЕ И УНИШТУВАЊЕ НА ОТПАД

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Државната комисија за спречување на корупцијата да спроведе постапка за избор на правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за собирање и/или транспортирање, преработка, рециклирање и уништување на отпад, на движни ствари – опрема кои немаат вредност, односно се дотраени, неупотребливи и технолошки застарени и не можат да се продадат или разменат како такви, согласно Одлука за расходување на основни средства бр. 03-31/14 од 8.3.2019 година, донесена од Генералниот секретар на Државната комисија за спречување на корупцијата и Одлука за расходување на опасен материјал кој содржи боја (касети од тонери за печатари) бр. 03-1128/1 од 8.3.2019 година, донесена од претседателот на Државната комисија за спречување на корупцијата.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-2016/1
9 април 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

1047.

Врз основа на член 44 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 9 април 2019 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА СЛУЖБАТА ЗА ОПШТИ И ЗАЕДНИЧКИ РАБОТИ НА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Државна комисија за спречување на корупцијата му престанува користењето на движните ствари, и тоа:

- Патничко моторно возило:
 - работна зафатнина 1896 cm³,
 - марка ФОЛКСВАГЕН,
 - тип 3В ПАСАТ 1.9 TDI,
 - број на шасија WWWZZZ3BZYP446446,
 - регистарска ознака SK 3513 AJ,
 - година на производство 2000 година,
 - сила на моторот 66 kw и
 - боја на каросеријата - МЕТ.ЗЕЛЕНА/38.
- Патничко моторно возило:
 - работна зафатнина 1397 cm³,
 - марка МЕРЦЕДЕС,
 - тип А 140,
 - број на шасија WDB1680311J519769,
 - регистарска ознака SK 219 VO,
 - година на производство 2000,
 - сила на моторот 60 kw и
 - боја на каросерија - сива/7F.

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење, без надоместок на Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Северна Македонија.

Член 3

Претседателот на Државната комисија за спречување на корупцијата склучува договор со директорот на Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Северна Македонија, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-2036/1
9 април 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

1048.

Врз основа на член 418 став (1) од Законот за трговските друштва („Службен весник на Република Македонија“ бр. 28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 47/10, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 41/14, 138/14, 88/15, 192/15, 6/16, 30/16, 61/16, 64/18 и 120/18), Владата на Република Северна Македонија во својство на Собрание на Акционерското друштво за аеродромски услуги АЕРОДРОМИ НА МАКЕДОНИЈА, во државна сопственост Скопје, на седницата одржана на 9 април 2019 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО ЗА АЕРОДРОМСКИ УСЛУГИ „АЕРОДРОМИ НА МАКЕДОНИЈА“ ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ

Член 1

Во Статутот на Акционерското друштво за аеродромски услуги „АЕРОДРОМИ НА МАКЕДОНИЈА“, во државна сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 35/08, 85/10, 111/10, 171/12, 202/14 и 28/15), во насловот зборовите „АЕРОДРОМИ НА МАКЕДОНИЈА во државна сопственост“ се заменуваат со зборовите „АЕРОДРОМИ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА во државна сопственост Скопје“.

Член 2

Во членот 1 зборовите: „АЕРОДРОМИ НА МАКЕДОНИЈА“ се заменуваат со зборовите: „АЕРОДРОМИ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА“.

Член 3

Членот 3 се менува и гласи:

„Друштвото работи и учествува во правниот промет под фирмата: Акционерско друштво за аеродромски услуги АЕРОДРОМИ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА во државна сопственост Скопје.

Скратен назив на фирмата на Друштвото е: АД АЕРОДРОМИ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА.

Фирмата на Друштвото на албански јазик е: Shoqëria Aksionare për shërbime të aeroportëve AEROPORTET E REPUBLIKËS SË MAQEDONISË SË VERIUT në pronësi shtetërore Shkup.

Скратен назив на фирмата на Друштвото на албански јазик е: SH.A. AEROPORTET E REPUBLIKËS SË MAQEDONISË SË VERIUT.

Во меѓународниот правен промет фирмата на Друштвото е: Joint stock company for airport services Airports of North Macedonia Skopje.

Скратен назив на фирмата на Друштвото во меѓународниот правен промет со странство е: JSC Airports of North Macedonia“.

Член 4

Во членот 8 став 2 зборовите: „Република Македонија“ се заменуваат со зборовите: „Република Северна Македонија“.

Член 5

Во членот 5 во ставот 2 по зборот „фирмата“ се додаваат зборовите: „на македонски и албански јазик“.

Во ставот 3 по зборот „фирмата“ се додаваат зборовите: „на македонски и албански јазик“.

Во ставот 4 по зборот „Друштвото“ се додаваат зборовите: „на македонски и албански јазик“.

Член 6

Во членот 13 став 1 зборовите: „Владата на Република Македонија“ се заменуваат со зборовите: „Владата на Република Северна Македонија“.

Член 7

Во членот 15 став 1 зборовите: „Владата на Република Македонија“ се заменуваат со зборовите: „Владата на Република Северна Македонија“.

Член 8

Во членот 41 став 3 зборовите: „Службен весник на Република Македонија“ се заменуваат со зборовите: „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Во ставот 4 зборовите: „Централен регистар на Република Македонија“ се заменуваат со зборовите: „Централен регистар на Република Северна Македонија“.

Член 9

Се задолжува Надзорниот одбор на Акционерското друштво за аеродромски услуги АЕРОДРОМИ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА во државна сопственост Скопје, да подготви пречистен текст на Статутот на Акционерското друштво за аеродромски услуги АЕРОДРОМИ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА во државна сопственост Скопје.

Член 10

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-2113/1
9 април 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

1049.

Врз основа на член 11 точка 1 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр.38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15, 39/16, 64/18 и 35/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 9 април 2019 година, донесе

ОДЛУКА

**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТАРНАТА
ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА
ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ
СО ДРЖАВНИТЕ ШУМИ „МАКЕДОНСКИ ШУМИ“
П.О. СКОПЈЕ**

1. Со оваа одлука се дава согласност на Статутарната одлука за изменување на Статутот на Јавното претпријатие за стопанисување со државните шуми „Македонски шуми“ п.о. Скопје бр.02-254/2 од 14.3.2019 година, донесена од Управниот одбор на ова јавно претпријатие, на седницата одржана на 14.3.2019 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-2147/1
9 април 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

1050.

Врз основа на член 99 став (9) од Законот домување („Службен весник на Република Македонија“ бр.99/09, 57/10, 36/11, 54/11, 13/12, 55/13, 163/13, 42/14, 199/14, 146/15, 31/16 и 64/18), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 9 април 2019 година, донесе

ОДЛУКА

**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА
ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ
НА ПРОДАЖНИ ЦЕНИ ЗА ОБЈЕКТОТ ГП 3.9
РЕОНСКИ ЦЕНТАР АЕРОДРОМ ВО СКОПЈЕ**

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Одлуката за изменување на Одлуката за утврдување на продажни цени за објектот ГП 3.9 Реонски центар Аеродром во Скопје, бр.02-2035/5-2 од 18.2.2019 година донесена од Одборот на директори на Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката - Скопје.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-2151/1
9 април 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

1051.

Врз основа на член 18 став (1) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 9 април 2019 година, донесе

ОДЛУКА

**ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНИ
СТВАРИ НА ЈНУ ИНСТИТУТ ЗА ДУХОВНО
КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО НА АЛБАНЦИТЕ-
СКОПЈЕ**

Член 1

Со оваа одлука на ЈНУ Институт за духовно културно наследство на Албанците-Скопје му се даваат на трајно користење, без надомест, недвижни ствари – објект 1, објект 2, објект 3 и објект 4, кои се наоѓаат на бул. „Илинден“ бб Скопје, на КП бр.2026, КО Карпош, запишани во Имотен лист бр.52896, сопственост на Република Северна Македонија, и тоа:

- објект 1, намена на зграда и друг објект В1-5, влез 1, кат 1, број 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда ПП, со внатрешна површина од 74 м2;

- објект 1, намена на зграда и друг објект В1-5, влез 1, кат 1, број 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда ДП, со внатрешна површина од 492 м2;

- објект 1, намена на зграда и друг објект В1-5, влез 1, МА, број 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда ДП, со внатрешна површина од 129 м2;

- дел од приземје во објект 1, намена на зграда и друг објект В1-5, влез 1, кат – ПР, број 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда ДП, со внатрешна површина од 259.49 м2;

- објект 1, намена на зграда и друг објект В1-5, влез 1, ПР, број 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда ПП, со внатрешна површина од 117 м2;

- објект 2, намена на зграда и друг објект А5-4, влез 1, ПР, број 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда П, со внатрешна површина од 33 м2;

- објект 3, намена на зграда и друг објект А5-4, влез 1, ПР, број 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда П, со внатрешна површина од 30 м2;

- објект 4, намена на зграда и друг објект А5-4, влез 1, ПР, број 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда П, со внатрешна површина од 26 м2;

- објект 4, намена на зграда и друг објект А5-4, влез 1, ПР, број 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда ПП, со внатрешна површина од 9 м2.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-2185/1
9 април 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

1052.

Врз основа на член 9 став (3) од Законот за филмската дејност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 82/16, 18/14, 44/14, 129/15, 152/15, 39/16 и 11/18), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 9 април 2019 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТАРНАТА ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ФИЛМ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. Со оваа одлука се дава согласност на Статутарната одлука за изменување на Статутот на Агенцијата за филм на Република Македонија бр. 02-549/6 од 28.3.2019 година, донесена од Управниот одбор на Агенцијата, на седницата одржана на 28.3.2019 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-2231/1
9 април 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

1053.

Врз основа на член 30 став 1 алинеја 5 од Законот за трговија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/04, 128/06, 63/07, 88/08, 159/08, 20/09, 99/09, 105/09, 115/10, 158/10, 36/11, 53/11, 148/13, 164/13, 97/15, 129/15, 53/16 и 120/18), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 9 април 2019 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ЗАБРАНА НА ПРОДАЖБА НА ОДДЕЛНИ НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ

Член 1

На правните и физичките лица кои вршат трговија на нафтени деривати на мало им се забранува да вршат промет на масло за горење екстра лесно масло за домаќинство ЕЛ-1 со содржина на сулфур најмногу до 0,1% (m/m), на бензинските станици во периодот од 15 април до 15 октомври 2019 година.

На производителите, трговците на големо и увозниците со нафтени деривати им се забранува да вршат продажба на масло за горење екстра лесно масло за до-

маќинство ЕЛ-1 со содржина на сулфур најмногу до 0,1% (m/m), на трговците на мало (бензинските станици), во периодот од 15 април до 15 октомври 2019 година.

Член 2

Оваа одлука влегува со сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-2689/1
9 април 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

1054.

Врз основа на член 42 од Законот за рамномерен регионален развој („Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/07, 187/13, 43/14, 215/15 и 64/18), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 9 април 2019 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОЕКТИ ЗА РАЗВОЈ НА ПЛАНСКИТЕ РЕГИОНИ ВО 2019 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука се доделуваат средства за финансирање на проекти за развој на планските региони за 2019 година во вкупен износ од 288.746.849,00 денари, обезбедени во Буџетот на Република Северна Македонија за 2019 година, во раздел 191.01 потпрограма ОА Рамномерен регионален развој во износ од 162.046.849,00 денари и во раздел 280.01 потпрограма ОА Рамномерен регионален развој во износ од 126.700.000,00 денари, наведени во Листата на проекти за развој на планските региони за финансирање во 2019 година, која е дадена во Прилог и е составен дел на оваа одлука.

Член 2

Доколку се утврди ненаменско трошење на средствата кои ќе бидат распределени, центрите за развој на планските региони, потребно е истите да ги вратат во Буџетот на Република Северна Македонија.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-2785/1
9 април 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

Прилог

Листа на проекти за развој на планските региони за финансирање во 2019 година

Скопски плански регион					
Р.бр	Име на проектот	Корисник на средствата	Одобрени средства во денари		
			Вкупно	за проект	за менаџирање
1	Реконструкција на регионален пат Хиподром-Илинден	Центар за развој на скопскиот плански регион	4,864,214	4,542,755	321,459
2	Реконструкција на коловоз на улица Рилски Конгрес, Локалитет Тасино Чешмиче , Општина Центар , Скопје	Центар за развој на скопскиот плански регион	4,679,302	4,391,505	287,797
3	Подготовка на техничка документација (Основен проект со ревизија) за водоснабдување	Центар за развој на скопскиот плански регион *	2,616,157	2,503,647	112,510
4	Изработка на техничка документација за реконструкција и проширување на ул.3 , ул. 2 и дел од улицата од населба Шуто Оризари до с. Горно Оризар	Центар за развој на скопскиот плански регион	3,797,647	3,634,325	163,322
5	Изградба на потпорни ѕидови и плоча во должина од 100 метри преку делумно уредување и покривање на каналот во село Сингилик, опш.Г. Баба.-I фаза	Центар за развој на скопскиот плански регион	2,989,686	2,748,595	241,091
6	Изработка на техничка документација со ревизија за општините Чаир и Сарај	Центар за развој на скопскиот плански регион	1,842,767	1,768,946	73,821
	Вкупно средства		20,789,773	19,589,773	1,200,000
Југоисточен плански регион					
Р.бр	Име на проектот	Корисник на средствата	Одобрени средства во денари		
			Вкупно	за проект	за менаџирање
1	Подобрување на туристичката понуда во Југоисточниот плански регион преку изградба на патна инфраструктура во Сончевата езерска населба Мантов	Центар за развој на југоисточниот плански регион	12,232,806	11,872,311	360,495
2	Туристичка патека од природата до културата на планината Плаву	Центар за развој на југоисточниот плански регион	7,729,120	7,392,937	336,183
3	Хортикултурно и партерно уредување на дел од езерското крајбрежје и формирање на езерска плажа во Дојра	Центар за развој на југоисточниот плански регион	4,243,075	4,106,236	136,839
4	Ревитализација на патот Богородица - Стојаково, крстосница со регионалниот пат Гевгелија-Богданци 2-ра фаза	Центар за развој на југоисточниот плански регион	7,845,899	7,479,417	366,482
	Вкупно средства		32,050,900	30,850,900	1,200,000
Источен плански регион					
Р.бр	Име на проектот	Корисник на средствата	Одобрени средства во денари		
			Вкупно	за проект	за менаџирање
1	Збогатување на туристичка понуда со изградба, уредување и осветлување на пешачко-велосипедска патека на река Брегалница - општина Беров	Центар за развој на источниот плански регион	7,485,522	7,207,408	278,114

2	Изградба на регионален туристичко-научен музеј за ретки минерал	Центар за развој на источниот плански регион	8,013,113	7,625,041	388,072
3	Заштита на животната средина преку изградба на систем за третман на отпадни вод	Центар за развој на источниот плански регион	13,846,170	13,312,356	533,814
4	Изградба на Етно парк - Зрновци - II фаза	Центар за развој на источниот плански регион	3,283,589	3,283,589	0
Вкупно средства			32,628,394	31,428,394	1,200,000
Пелагониски плански регион					
Р.бр	Име на проектот	Корисник на средствата	Доделени средства во денари		
			Вкупно	за проект	за менаџирање
1	Реконструкција и модернизација на регионален пазар во Ресен	Центар за развој на пелагонискиот плански регион	3,565,667	3,454,894	110,773
2	Зајакнување на капацитетите на ТППЕ Битола за давање на услуги од регионално значење	Центар за развој на пелагонискиот плански регион	3,535,000	3,350,983	184,017
3	Заштита на животна средина во ППР преку инфраструктурни интервенции за уредување на речен порој во с. Гермиян	Центар за развој на пелагонискиот плански регион	6,535,308	6,317,168	218,140
4	Овозможување на социјални услуги од регионално значење	Центар за развој на пелагонискиот плански регион	3,630,279	3,466,875	163,404
5	Подобрување на регионалната поврзаност во ППР преку реконструкција на општински пат од Пашино Рувци до регионалниот пат Р 2339 - фаза 2	Центар за развој на пелагонискиот плански регион	3,547,632	3,442,064	105,568
6	Подобрување на заштитата на животната средина во ППР преку искористување на обновливи извори на енергија	Центар за развој на пелагонискиот плански регион	3,425,589	3,319,199	106,390
7	Јакнење на регионалните капацитетите за одржување и заштита на патната инфраструктура во Пелагонискиот регион	Центар за развој на пелагонискиот плански регион	3,556,375	3,450,565	105,810
8	Подобрување на регионалната поврзаност во ППР - реконструкција на патна инфраструктура помеѓу населени места Борино - Житоше	Центар за развој на пелагонискиот плански регион	6,565,025	5,909,126	205,899
Вкупно средства			34,360,875	32,710,875	1,200,000
Полошки плански регион					
Р.бр	Име на проектот	Корисник на средствата	Одобрени средства во денари		
			Вкупно	за проект	за менаџирање
1	Основен проект за реконструкција и рехабилитација на улица 1 во с. Милетино	Центар за развој на полошкиот плански регион	4,264,773	4,157,905	106,868
2	Изградба на тротуари на регионален пат Р 1203 Тетово - Јажинце (с. Доброште, с. Одри)	Центар за развој на полошкиот плански регион	4,264,773	4,013,248	251,525
3	Реконструкција и изградба на тротуари на дел од општинскиот пат Тетово - с. Требош (Желино)	Центар за развој на полошкиот плански регион	8,529,546	8,245,070	284,476

4	Пробивање и изградба на алтернативен пат од магистрала Гостивар - Кичево до депонија Русино, Општина Гостивар	Центар за развој на полошкиот плански регион	4,264,773	4,165,969	98,804
5	Набавка на машинерија за одржување на јавна чистота за општините Маврово и Ростуше, Боговиње и Гостивар	Центар за развој на полошкиот плански регион	12,794,319	12,436,874	357,445
6	Реконструкција на локален пат с. Јажинце - спој со регионален пат Тетово - Јажинце	Центар за развој на полошкиот плански регион	3,996,400	3,895,518	100,882
Вкупно средства			38,114,584	36,914,584	1,200,000
Југозападен плански регион					
Р.бр	Име на проектот	Корисник на средствата	Одобрени средства во денари		
			Вкупно	за проект	за менаџирање
1	Изградба на ЕЕ објекти	Центар за развој на југозападниот плански регион	18,921,397	18,271,732	649,665
2	Реконструкција на постојна и изведба на нова патна мрежа во ЈЗПР	Центар за развој на југозападниот плански регион	16,709,633	16,275,020	434,613
3	Подготовка на техничка документација за локални и регионални патишта	Центар за развој на југозападниот плански регион	2,772,301	2,656,579	115,722
Вкупно средства			38,403,331	37,203,331	1,200,000
Вардарски плански регион					
Р.бр	Име на проектот	Корисник на средствата	Одобрени средства во денари		
			Вкупно	за проект	за менаџирање
1	Подобрување на инфраструктурните услови за создавање на мултифункционален објект за поддршка на културно-уметнички и спортско-рекреативни настани во општина Лозово	Центар за развој на вардарскиот плански регион	5,443,064	5,266,934	176,130
2	Подобрување на животниот стандард на граѓаните во Вардарски плански регион преку изградба на систем за водоснабдување во ИЗ Мамутчево, општина Велес (втора фаза)	Центар за развој на вардарскиот плански регион	7,459,156	7,156,796	302,360
3	Подобрување на руралната инфраструктура во Вардарски плански регион преку изградба на центар за откуп на земјоделски производи во општина Градско	Центар за развој на вардарскиот плански регион	5,585,907	5,441,305	144,602
4	Развивање на патната мрежа во регионот, преку изработка на техничка документација за изградба на јужна и северозападна обиколница во општина Неготино	Центар за развој на вардарскиот плански регион	2,799,103	2,749,245	49,858
5	Унапредување и промоција на вински туризам во Вардарски плански регион преку инфраструктурно уредување на регионален вински центар-винска куќа во општина Кавадарци	Центар за развој на вардарскиот плански регион	4,631,541	4,453,179	178,362
6	Унапредување на туристичкиот потенцијал на општина Свети Николе и Вардарски плански регион преку изградба на пешачка патека до археолошки локалитет Била Зора (втора фаза)	Центар за развој на вардарскиот плански регион	5,452,466	5,250,827	201,639

7	Подобрување на патната инфраструктура преку реконструкција на локален патен правец од с.Горно Врановци до регионален пат Р2344 Чашка-Дреново, општина Чашка	Центар за развој на вардарскиот плански регион	5,680,484	5,533,434	147,050
8	Подобрување на животната средина преку пејсажно и комунално уредување на крајбрежјето на река Бошавица, општина Демир Капија	Центар за развој на вардарскиот плански регион	5,394,066	5,394,066	0
Вкупно средства			42,445,787	41,245,787	1,200,000
Североисточен плански регион					
Р.бр	Име на проектот	Корисник на средствата	Одобрени средства во денари		
			Вкупно	за проект	за менаџирање
1	Подобрување на услови за рурален развој, развој на туризмот и мобилноста во Североисточниот плански регион - Фаза 4	Центар за развој на североисточниот плански регион	29,677,216	28,915,168	762,048
2	Градежни, градежно занатски и хортикултурни работи: Регулација на минор корито на Крива Река во должина од 300 метри, општина Крива Паланка	Центар за развој на североисточниот плански регион	7,234,060	7,063,579	170,481
3	Изградба на ограда околу дворно место и партерно уредување на училишен двор на ОУ „Култура“, во с. Матејче, општина Липково	Центар за развој на североисточниот плански регион	7,864,075	7,725,131	138,944
4	Изградба на шеталиште покрај Кратовска Река со придружна инфраструктура, општина Кратово	Центар за развој на североисточниот плански регион	5,177,854	5,049,326	128,528
Вкупно средства			49,953,205	48,753,205	1,200,000
Вкупни средства за финансирање на проекти за развој на планските региони во 2019 година = 288,746,849 денари					

1055.

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 153/13, 139/14, 196/15, 142/16 и 140/18) Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 9 април 2019 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ПРЕИМЕНУВАЊЕ НА НАЦИОНАЛНАТА АРЕНА ФИЛИП II МАКЕДОНСКИ

1. Со оваа одлука Националната арена Филип II Македонски се преименува во Националната арена Тодор Проески, а скратен назив е Национална арена Тоше Проески.

2. Со влегување во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за преименување на Градскиот стадион – Скопје („Службен весник на Република Македонија“ број 164/08)

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“

Бр. 45-2789/1
9 април 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ**1056.**

Врз основа на член 147 став 1 од Законот за странците („Службен весник на Република Македонија“ бр. 35/06, 66/07, 117/08, 92/09, 156/10, 158/11, 84/12, 13/13, 147/13, 148/15 и 217/15), министерот за надворешни работи во согласност со министерот за внатрешни работи донесе

П Р А В И Л Н И К**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ НА ИЗДАВАЊЕ НА ВИЗИ ЗА СТРАНЦИ, ПРОДОЛЖУВАЊЕ, СКРАТУВАЊЕ НА НИВНАТА ВАЖНОСТ, ОТПОВИКУВАЊЕ И ПОНИШТУВАЊЕ НА ВИЗИ КАКО И ЗА ОБРАЗЕЦОТ НА ВИЗИ И ЗА ВОДЕЊЕ НА ЕВИДЕНЦИЈА****Член 1**

Во Правилникот за начинот на издавање на визи за странци, продолжување, скратување на нивната важност, отповикување и поништување на визи како и за образецот на визи и за водење на евиденција („Службен весник на Република Македонија“ бр. 71/07 и 103/13) насловот се менува и гласи: „Правилник за начинот на издавање на визи за странци, поништување, отповикување на визи, продолжување и скратување на нивната важност, формата и содржината на образецот за визи и на образецот за поднесување на барање за издавање на виза, начинот на водење на евиденцијата и користење на податоците од евиденциите и начинот на постапување и дистрибуирање на обрасците за визи“.

Член 2

Во целиот текст на Правилникот зборовите: „Република Македонија“ се заменуваат со зборовите: „Република Северна Македонија“.

Член 3

Образецот „Барање за издавање на виза“ се заменува со нов Образец кој е даден во прилог и е составен дел на овој правилник.

Член 4


Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Министер
за надворешни работи,
Никола Димитров, с.р.

Бр. 42-8620/
18 март 2019 година
Скопје

Министер
за внатрешни работи,
Оливер Спасовски, с.р.

Бр. 13.1.1-25404/1
27 март 2019 година
Скопје



РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
REPUBLIC OF NORTH MACEDONIA

Барање за издавање на виза
Application for Visa

Бесплатен образец
This application form is free

01. Презиме Surname (s) (family name (s)) 		For Embassy / Consulate use only
02. Презиме / Презимиња од раѓањето (претходни презимиња) Surname(s) at birth (earlier family name(s)) 		
03. Име First names (given names) 		
04. Датум на раѓање (година, месец-ден) Date of birth (year – month - day) 	05. Број на лична карта (факултативно) ID-number (optional) 	
06. Место и држава на раѓање Place and country of birth 		Дата на поднесување:
07. Државјанство/ства Current nationality/ ies 	08. Претходно државјанство Original nationality (nationality of birth) 	
09. Пол Sex ☐ Машки Male ☐ Женски Female	10. Брачна состојба Marital status: ☐ Не е во брак Single ☐ Во брак Married ☐ Раздвоен/а Separated ☐ Разведен/а Divorced ☐ Вдовец/Вдовица Widow(er) ☐ Друго Other	
11. Име на татко Father' s name 	12. Име на мајка Mother' s name 	
13. Вид на пасош: Type of passport: ☐ Национален пасош National passport ☐ Дипломатски пасош Diplomatic passport ☐ Службен пасош Service passport ☐ Патен документ (Конвенција 1951г.) Travel document (1951 Convention) ☐ Пасош за странци Foreigner' s passport ☐ Поморски пасош Seaman' s passport ☐ Друг патен документ (да се наведе кој): Other travel document (please specify)		Барањето го примил:
14. Број на пасош: Number of passport 	15. Издаден од: Issued by 	
16. Датум на издавање: Date of issue: 	17. Важи до: Valid until: 	
18. Доколку престојувате во држава која не е ваша матична земја, дали ви е дозволено повторно враќање во таа земја? If you reside in a country other than your country of origin, have you permission to return to that country? ☐ Не No ☐ Да, (број и важност) Yes, (number and validity)		

19. Занимање Current occupation 		Дополнителна документација: ☐ важечка и призната ПИ ☐ доказ за финансиски средства ☐ покана (доказ за цел/ околности на планиран престој во РМ) ☐ превозно средство ☐ фотографија ☐ документ за патничко осигурување ☐ решение за привремен престој во РМ (за виза Д) ☐ доказ за платена такса за обработка на барањето ☐ друго:	
20. Работодавач, адреса на работодавачот и телефонски број. За студенти име и адреса на училиштето и телефонски број. Employer and employer's address and telephone number. For students, name and address of school. 			
21. Главна дестинација: Main destination 	22. Вид на виза: Type of Visa ☐ Аеродромска транзитна Виза (виза А) Airport transit (A) visa ☐ Транзитна виза (виза Б) Transit (B) visa ☐ Виза за краткорочен престој (виза Ц) Short stay (C) visa ☐ Виза за долгорочен престој (виза Д) Long stay (D) visa		23. Виза : Visa ☐ Индивидуална Individual ☐ Колективна Collective
24. Број на влегувања кои се бараат: Number of entries requested ☐ Еден влез Single entry ☐ Два влеза Two entries ☐ Повеќе влеза Multiple entries			25. Траење на престојот Duration of stay ☐ Визата се бара за _____ дена. Visa is requested for: _____ days
26. Претходно издадени визи (во последните три години) и нивната важност. Other visas (issued during the past three years) and their period of validity. 			Виза: ☐ одбиена ☐ издадена Тип на виза: ☐ А ☐ В ☐ С ☐ Д Број на влегувања: ☐ Еден влез ☐ Два влеза ☐ Повеќе влеза Важи: од _____ до _____ Важи за: _____
27. Во случај на транзит, дали Ви е одобрен влез во државата на конечна дестинација? In the case of transit, have you an entry permit for the final country of destination? ☐ Не No ☐ Да, важност до: _____ Yes, valid until ☐ Издаден од: _____ Issuing authority			
28. Претходни престои во Република Северна Македонија: Previous stays in Republic of North Macedonia: 			
29. Цел на патувањето: Purpose of travel: ☐ Туризам Tourism ☐ Бизнис Business ☐ Посета на роднини или пријатели Visit to Family or Friends ☐ Култура/спорт Cultural / Sports ☐ Официјална посета Official ☐ Здравствени причини Medical reasons ☐ Останато (да се наведе): _____ Other (please specify):			
30. Датум на пристигнување Date of arrival 		31. Датум на заминување Date of departure 	
32. Граничен премин при првото влегување или на транзитниот правец Border of first entry or transit route 		33. Вид на превозно средство: Means of transport: 	
34. Име и адреса на домашното физичко или правно лице кое го поканува странецот како и лице за контакт. Во останати случаи да се наведе име на хотелот или привремената адреса во Република Северна Македонија. Name of host or company in the Republic of North Macedonia and contact person in host company. If not applicable, give name of hotel or temporary address in Republic of North Macedonia. Име Name Телефон и факс Telephone and fax Целосна адреса на живеење Full address Адреса на електронската пошта e-mail address 			

35. Кој ги покрива трошоците за пат и за престојот ? Who is paying for your cost of travelling and for your costs of living during your stay?														
☐ Лично ☐ Домаќинот/домаќините ☐ Компанијата- домаќин Myself Host person/s Host company														
(Да се наведе кој и како, и да се прикаже соодветната документација): (State who and how and present corresponding documentation):														
36. Средства за издржување за време на престојот: Means of support during your stay														
☐ Во готово ☐ Патнички чекови ☐ Кредитни картички ☐ Сместување ☐ Останато: Cash Travellers' cheques Credit cards Accommodation Other:														
☐ Патничко и/или здравствено осигурување. Важи до _____ Travel and/or health insurance. Valid until														
37. Презиме на брачниот другар Spouse's family name _____	38. Презиме на брачниот другар од раѓање Spouse's family name at birth _____													
39. Име на брачниот другар Spouse's first name _____	40. Дата на раѓање на брачниот другар Spouse's date of birth _____	41. Место на раѓање на брачниот другар Spouse's place of birth _____												
42. Деца (Барањата мора да бидат поднесени поединечно за секој пасош) Children (Applications must be submitted separately for each passport)														
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 33%; text-align: center;">Презиме Name</th> <th style="width: 33%; text-align: center;">Име First name</th> <th style="width: 33%; text-align: center;">Датум на раѓање Date of birth</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="border: 1px solid black; height: 15px;">1</td> <td style="border: 1px solid black; height: 15px;"></td> <td style="border: 1px solid black; height: 15px;"></td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid black; height: 15px;">2</td> <td style="border: 1px solid black; height: 15px;"></td> <td style="border: 1px solid black; height: 15px;"></td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid black; height: 15px;">3</td> <td style="border: 1px solid black; height: 15px;"></td> <td style="border: 1px solid black; height: 15px;"></td> </tr> </tbody> </table>			Презиме Name	Име First name	Датум на раѓање Date of birth	1			2			3		
Презиме Name	Име First name	Датум на раѓање Date of birth												
1														
2														
3														
43. Информиран сум и се согласувам со тоа што моите лични податоци кои фигурираат во ова барање за виза ќе бидат соопштени на надлежните власти од Република Северна Македонија и, доколку е неопходно ќе бидат обработени од страна на истите, со цел да се разгледа моето барање за виза. Овие податоци ќе може да бидат внесени и архивирани во бази на податоци во кои ќе можат да имаат пристап надлежните власти на Република Северна Македонија. На мое барање, конзуларните власти кои го разгледуваат моето барање ќе ме информираат како да го остварам моето право да ги проверам моите лични податоци и да ги изменам или укинам, посебно во случај кога се неточни, во согласност со законодавството на Република Северна Македонија. Изјавувам дека колку што ми е познато сите податоци што ги внесов се комплетни и точни. Познато ми е дека лажни изјави ќе предизвикаат одбивање на барањето или поништување на веќе издадената виза, а исто така може да предизвика судски постапки во согласност со законите на Република Северна Македонија. Се обврзувам да ја напуштам територијата на Република Северна Македонија по истекувањето на визата, доколку истата биде издадена. Информиран сум дека добивањето виза е само еден од условите потребни за влез во Република Северна Македонија. Самото издавање на виза не ми дава никакво право на надоместок доколку не ги исполнувам условите предвидени согласно законодавството на Република Северна Македонија и според тоа не ми се дозволи влез. Исполнувањето на условите за влез ќе бидат проверени уште еднаш во моментот на влегување на територија на Република Северна Македонија. I am aware of and consent to the following: any personal data concerning me which appear on this visa application form will be supplied to the relevant authorities in Republic of North Macedonia and processed by those authorities, if necessary, for the purposes of a decision on my visa application. Such data may be input into, and stored in, databases accessible to the relevant authorities in Republic of North Macedonia. At my express request, the consular authority processing my application will inform me of manner in which I may exercise my right to check the personal data concerning me and have them altered or deleted, in particular, should they be inaccurate, in accordance with the laws of the Republic of North Macedonia. I declare that to the best of my knowledge all particulars supplied by me are correct and complete. I am aware that any false statements will lead to my application being rejected or to the annulment of a visa already granted and may also render me liable to prosecution under the laws of the Republic of North Macedonia. I undertake to leave the territory of Republic of North Macedonia upon the expiry of the visa, if granted. I have been informed that possession of a visa is only one of the prerequisites for entry into Republic of North Macedonia. If entry is refused I will have no claim to compensation.														
44. Домашна адреса на барателот Applicant's home address _____	45. Број на телефон и адреса на електронската пошта Telephone number & e-mail address _____													
46. Место и датум Place and date _____	47. Потпис (за малолетници се потпишува старателот) Signature (for minors, signature of custodian / guardian) _____													

МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА

1057.

Врз основа на член 55 став (7) од Законот за извршување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 72/16, 142/16 и 233/18), министерот за правда донесе

**П РА В И Л Н И К
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ НА ВРШЕЊЕ НАДЗОР НАД РАБОТАТА НА КОМОРАТА НА ИЗВРШИТЕЛИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И НА ИЗВРШИТЕЛИТЕ**

Член 1

Во Правилникот за начинот на вршење надзор над работата на Комората на извршители на Република Македонија и на извршителите („Службен весник на Република Македонија“ бр.226/16) во членот 2 пред зборот „Овластени“ се додава бројот „(1)“.

По ставот (1) се додават два нови става (2) и (3) кои гласат:

„(2) Овластените лица за вршење надзор во своето работење го почитуваат принципот на доверливост на информациите и податоците.

(3) Овластените лица за вршење надзор при спроведување на надзорот над работата на извршителите, односно Комората:

- вршат увид во деловните книги, електронската евиденција и списите од предметите во канцеларијата и земаат копии или електронски исписи од истите;
- составуваат записник за извршен надзор;
- даваат писмени забелешки со напатствија и рокови за нивно отстранување во записникот од извршен надзор, во случај ако станува збор за очигледни недостатоци кои можат да се отстранат и кои не предизвикале суштински проблеми при извршувањето или работата во извршителската канцеларија;
- составуваат извештај за утврдената фактичка состојба од извршениот надзор;
- иницираат предлог за поведување на дисциплинска постапка во зависност од констатираната состојба во извештајот, како и почитувањето на напатствијата и роковите, доколку такви биле дадени во записникот.“

Член 2

Членот 3 се менува и гласи:

„Редовниот и вонредниот надзор над работата на извршителите односно Комората, се вршат според месечен план за надзор на Министерството за правда, кој содржи листа на извршители над чија работа се врши надзор во текот на месецот.“

Член 3

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 01-1510/3
9 април 2019 година
Скопје

Министер за правда,
д-р Рената Дескоска, с.р.

**МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО,
ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО**

1058.

Врз основа на член 90 став (3) од Законот за земјоделство и рурален развој („Службен весник на Република Македонија“ бр. 49/10, 53/11, 126/12, 15/13, 69/13, 106/13, 177/14, 25/15, 73/15, 83/15, 154/15, 11/16, 53/16, 120/16, 163/16, 74/17, 83/18 и 27/19), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство донесе

**П РА В И Л Н И К
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ПОБЛИСКИТЕ ДОПОЛНИТЕЛНИ УСЛОВИ ЗА ПОДДРШКАТА ОД МЕРКИТЕ ЗА РУРАЛЕН РАЗВОЈ, ПРИФАТЛИВИТЕ ТРОШОЦИ И ВИСИНАТА НА ПОДДРШКАТА ЗА ПРИФАТЛИВИТЕ ТРОШОЦИ ПО КОРИСНИК ЗА ПОЕДИНЕЧНА МЕРКА**

Член 1

Во Правилникот за поблиските дополнителни услови за поддршката од мерките за рурален развој, прифатливите трошоци и висината на поддршката за прифатливите трошоци по корисник за поединечна мерка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 124/11, 80/13, 72/14, 88/15, 35/16, 59/16 и 178/18) во членот 2 став (1) точка 1) алинејата 5 се брише.

Член 2

По членот 2-а се додава нов член 2-б кој гласи:

“Член 2-б

(1) Дополнителни услови за поддршка на инвестиции за модернизација на земјоделски стопанства за набавка на земјоделска опрема и механизација се следните:

- деловен план за работа со планираната инвестиција и

- соодветни производни капацитети по сектори.

(2) Поддршката од став (1) од овој член се реализира преку одобрен деловен план од страна на Агенцијата за финансиска поддршка на земјоделството и руралниот развој, кој треба да ја предвидува потребата за користење на набавената земјоделска механизација за период од пет години од денот на одобрувањето на поддршката.

(3) Деловниот план од став (1) алинеја 1 од овој член треба да ги содржи следните елементи:

- преглед на состојбата на земјоделското стопанство,

- цел и план за развој на земјоделското стопанство со временска рамка за реализација за период од пет години,

- краток опис за активностите во земјоделството поврзани со потребата од набавка на земјоделска механизација,

- детален план на неопходни инвестиции, обука, потреба од советодавни услуги и други активности за обука и развој на земјоделското стопанство и

- следење на спроведувањето на деловниот план.

(4) Сите баратели кои аплицираат за поддршката од став (1) од овој член поврзани со растително производство треба да ги поседуваат следниве производни капацитети:

- минимум производствен капацитет од 2 ха за производство на различни земјоделски култури или на една земјоделска култура и

- минимум 0,5 ха за производствен капацитет на зеленчук на отворено.

(5) Големината на производните капацитети од став (4) на овој член се утврдува согласно запишаните производни капацитети во Единствениот регистар на земјоделски стопанства при Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

(6) Инвестициите за модернизација на земјоделски стопанства за набавка на земјоделска опрема и механизација треба да се во согласност со параметрите наведени во Табелата дадена во Прилогот - „Максимална прифатлива моќност на земјоделската механизација и опрема“ кој е составен дел на овој правилник.“

Член 2

Членот 6 се менува и гласи:

„(1) Прифатливи трошоци за инвестиции за зголемување на економската вредност на шумите, се следните:

а) За одржливо стопанисување со шумите:

- опрема за реализација на активностите предвидени во план и/или програма за стопанисување со шумите;
- трошоци предвидени за реализација на активностите предвидени во план и/или програма за стопанисување со шумите, предвидени за обновување и одгледување на шумскиот фонд;
- трошоци за обележување на границите на шума во приватна сопственост и
- услуги од трети лица за стручни работи и за спроведување на активностите предвидени во план и/или програма за стопанисување со шумите.

б) За примарната обработка на дрвната маса и обработка на био маса од шумите:

- градежни материјали и елементи за конструкција на објекти за примарна обработка на дрвна маса и/или обработка на био-маса од шумите и отпад од обработката на дрвна маса и придружни објекти за складирање;
- опрема за примарна обработка на дрвната маса, био маса од шумите и отпад од обработка на дрвна маса;
- опрема за складирање и манипулација со суровината и готовиот производ;
- компјутерска опрема и софтвер за управување, контрола и следење на суровината и готовиот производ и
- услуги од трети лица за надзор и изведување на градежни работи, за конструкција на елементите и инсталирање на опремата вклучително и софтвер.

в) За примарна обработка на други шумски производи

- градежни материјали и елементи за конструкција на објекти за примарна обработка на други шумски производи од шумите и придружни објекти за складирање;
- опрема за примарна обработка на други шумски производи;
- опрема за складирање и манипулација со суровината и готовиот производ;
- компјутерска опрема и софтвер за управување, контрола и следење на суровината и готовиот производ и
- услуги од трети лица за надзор и изведување на градежни работи, за конструкција на елементите и инсталирање на опремата вклучително и софтвер.

(2) Висината на поддршката за прифатливите трошоци по корисник на мерката од став (1) на овој член, без ДДВ и останати даноци и јавни давачки изнесува до 6.000.000 денари.“

Член 3

Во членот 8, став (1), точката г) се менува и гласи: „г) За консолидација на земјоделското земјиште:

- услуги од трети лица за изработка на студии, елаборати, планска и техничка документација, проценка на вредност на недвижности и обележување на катастарски парцели;
- градежни материјали и елементи за конструкција на системот за наводнување/одводнување и придружни објекти за сместување и чување на опремата и патна инфраструктура;
- опрема за функционалност на системот за наводнување/одводнување (пумпи, филтри, цевки);
- опрема за електрична инсталација, за снабдување со електрична енергија, вклучително и опрема за енергетска ефикасност и опрема за производство на одржливи енергии за потребите на функционирање на системот за наводнување/одводнување;
- агрегати и/или генератори и придружна инсталациона опрема;
- компјутерска опрема за функционирање, управување и контрола на системот за наводнување и софтвер;
- услуги од трети лица за надзор и изведување на градежни и електрификациски работи вклучително и инсталирање на опремата и софтвер;
- за експропријација на земјиште за изградба на патишта, водостопански објекти и придружни објекти;
- чистење на каналска мрежа за одводнување и наводнување на земјоделско земјиште;
- услуги од трети лица за користење на градежна механизација;
- организирање и спроведување на мелиоративни мерки за унапредување на квалитетот на земјиштето кое е предмет на консолидација и/или пренамена и
- доведување на новите земјишни парцели во состојба на обработливо земјоделско земјиште преку отстранување на физички објекти.“

Член 4

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 18-3941/5
11 април 2019 година
Скопје

Министер за земјоделство,
шумарство и водостопанство,
Љупчо Николовски, с.р.

Прилог - „Максимална прифатлива моќност на земјоделската механизација и опрема“

Максимална прифатлива моќност на тракторите по приоритетен сектор и големина/капацитет		
Тип на растително производство	Големина (ха)	Максимална моќност (kW)
Производство на различни култури или на една култура	2-10	60
	10-50	80
	Над 50	80-120
Производство на зеленчук на отворено	0,5-2	40

**АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И
ВЕТЕРИНАРСТВО****1059.**

Врз основа на член 44 став (4) точки 5, 9 и 10 од Законот за безбедност на храната („Службен весник на Република Македонија“ бр. 157/10, 53/11, 1/12, 164/13, 187/13, 43/14, 72/15, 129/15, 213/15, 39/16 и 64/18), директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство донесе

**П РА В И Л Н И К
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-
ВИЛНИКОТ ЗА ПОСЕБНИТЕ БАРАЊА ЗА ХРАНАТА
ОД ЖИВОТИНСКО ПОТЕКЛО (*)****Член 1**

Во Правилникот за посебните барања за храната од животинско потекло ^(*) („Службен весник на Република Македонија“ бр. 28/16 и 166/17) во целиот текст зборовите „свежо месо“ се заменуваат со зборовите „сирово месо“.

Член 2

Во членот 21 се додава нов став (4) кој гласи:

„(4) Трупови, половинки, четвртинки или половинки расечени на не повеќе од три дела можат да бидат обескостени и расечени пред да ја достигнат температурата од став (1) точка 2) подточка б) од овој член кога се транспортирани согласно отстапувањата од член 23 став (1) точка 4) подточка б) од овој правилник. Во овој случај, во текот на расекувањето или обескостувањето месото треба да биде подложено на температура на воздух која обезбедува континуирано намалување на температурата на месото. Веднаш по расекувањето и каде што е соодветно, по пакувањето, месото треба да се излади на температура од став (1) точка 2) подточка б) од овој член, ако не е веќе изладено на температура пониска од оваа температура.“.

Член 3

Во членот 23 во ставот (1) точката 4) се менува и гласи:

„Месото треба да ја достигне температурата наведена во точка 1) од овој став пред транспортот и да остане на таа температура во текот на транспортот.“

Сепак, треба да биде исполнето следното:

(а) превозот на месото за производство на специфични производи може да се одвива пред да се постигне наведената температура од точка 1) од овој став ако официјалниот ветеринар го одобри тоа, доколку:

(*) Со овој правилник се врши усогласување со Регулативата на Комисијата (ЕУ) 2017/1978 од 31 октомври 2017 година со која се надополнува Анекс III на Регулативата (ЕК) број 853/2004 на Европскиот парламент и на Советот која ги пропишува посебните хигиенски барања за храна со животинско потекло во однос на иглокожи заловени надвор од класифицираните производни области (CELEX број 32017R1978); Регулатива на Комисијата (ЕУ) 2017/1980 од 31 октомври 2017 година за измена на Анекс III на Регулативата (ЕЗ) број 2074/2005 во поглед на метод за откривање на паралитички отров од школки (PSP) (CELEX број 32017R1980) и Регулативата на Комисијата (ЕУ) 2017/1981 од 31 октомври 2017 година со која се надополнува Анекс III на Регулативата (ЕК) број 853/2004 на Европскиот парламент и на Советот во однос на температурните барања за време на транспортот на месото (CELEX број 32017R1981).

- таквиот транспорт да се одвива во согласност со барањата кои се дадени од страна на Агенцијата и, кога е соодветно, надлежните органи на местото на потекло или дестинација во однос на превозот од еден до друг даден објект;

- месото веднаш ја напушта кланицата или просторијата за расекување која се наоѓа на истата локација како и кланицата и транспорт не трае подолго од 2 часа и

- таквиот транспорт е оправдан од технолошки причини.

(б) транспортот на трупови, половинки, четвртинки или половинки расечени на не повеќе од три дела од овци и кози, говеда и свињи може да започне пред да се постигне температура наведена во точка 1) од овој став, доколку:

- температурата се следи и евидентира во рамките на процедурите засновани на HACCP принципите;

- операторите со храна кои ги испраќаат и транспортираат труповите, половинки, четвртинки или половинки расечени на не повеќе од три дела добиеле писмено овластување од официјалниот ветеринар на местото на поаѓање да го искористат ова отстапување;

- возилото со кое се транспортира трупови, половинки, четвртинки или половинки расечени на не повеќе од три дела се опремени со инструмент што ја следи и ја евидентира температурата на воздухот на кој труповите, половинките, четвртинките или половинките расечени на не повеќе од три дела се изложени на таков начин што на официјалните ветеринари им се овозможува да ја потврдат усогласеноста со поставените временски и температурни услови од алинеја осум од оваа подточка;

- возилото со кое се транспортираат трупови, половинки, четвртинки или половинки расечени на не повеќе од три дела кои ги исполнува условите за превоз;

- труповите, половинките, четвртинките или половинките расечени на не повеќе од три дела кои се предмет на ова отстапување имаат температура во внатрешноста од 15°C на почетокот на транспортот доколку тие треба да се транспортираат во ист оддел како трупови, половинки, четвртинки или половинки расечени на не повеќе од три дела кои ги исполнува условите за температура од точка 1) од овој став (т.е. 7°C);

- имаат декларација/изјава од операторот со храна која ја придружува пратката и во која е наведено времетраењето на ладењето пред натовар, времето кога започнал натоварот на труповите, половинките, четвртинките или половинките расечени на не повеќе од три дела, температурата на површината на месото во тоа време, максималната температура на воздух за време на транспортот на труповите, половинките, четвртинките, или половинките расечени на три дела, максимално дозволеното време за транспорт, датум на одобрување и име на официјалниот ветеринар кој го дозволил отстапувањето;

- операторот со храна на местото на дестинација треба да го извести надлежниот официјален ветеринар пред да прими за прв пат трупови, половинки, четвртинки, или половинки расечени на три дела, кои пред транспортот не ја постигнале температурата наведена во точка 1) од овој став;

- се транспортираат во согласност со следните параметри:

- за максимално време за транспорт ⁽¹⁾ од 6 часа:

Вид на животни	Температура на површината ⁽²⁾	Максимално време за да се олади до температура на површината ⁽³⁾	Максимална температура на воздухот при транспорт ⁽⁴⁾	Максимален дневен среден број на аеробна колонија ⁽⁵⁾
Овци и кози	7°C	8 часа	6°C	$\log_{10} 3,5 \text{ cfu/cm}^2$
Говеда		20 часа		$\log_{10} 3,5 \text{ cfu/cm}^2$
Свињи		16 часа		$\log_{10} 4 \text{ cfu/cm}^2$

- за максимално време за транспорт ⁽¹⁾ од 30 часа:

Вид на животни	Температура на површината ⁽²⁾	Максимално време за да се олади до температура на површината ⁽³⁾	Температура во средината ⁽⁶⁾	Максимална температура на воздухот при транспорт ⁽⁴⁾	Максимален дневен среден број на аеробна колонија ⁽⁵⁾
Свињи	7°C	16 часа	15°C	6°C	$\log_{10} 4 \text{ cfu/cm}^2$

- за максимално време за транспорт ⁽¹⁾ од 60 часа:

Вид на животни	Температура на површината ⁽²⁾	Максимално време за да се олади до температура на површината ⁽³⁾	Температура во средината ⁽⁶⁾	Максимална температура на воздухот при транспорт ⁽⁴⁾	Максимален дневен среден број на аеробна колонија ⁽⁵⁾
Овци и кози	4°C	12 часа	15°C	3°C	$\log_{10} 3 \text{ cfu/cm}^2$
Говеда		24 часа			

⁽¹⁾ Максимално дозволено време од почетокот на натовар на месото во возилото до завршувањето на конечната испорака. Натоварот на месото во возилото може да се продолжи надвор од максимално дозволеното време за ладење на месото до одредената температура на површината. Ако ова се случи, тогаш максималното дозволено време за транспорт мора да биде скратено за исто времетраење со кое натоварот бил продолжен. Надлежниот орган на земјата-членка каде што се испраќа месото може да го ограничи бројот на места за испорака.

⁽²⁾ Максимална температура на површината, дозволена при натовар, потоа се мерки во најгуститиот дел од трупот, половина трупови, четвртини, или половина трупови расечени на три цели парчиња.

⁽³⁾ Максимално дозволено време од моментот на убивање до достигнување на максималната површинска температура дозволена при натовар.

⁽⁴⁾ Максимална температура на воздухот на која месото е дозволено да биде подложено од моментот кога натоварот почнува и во текот на цело времетраење на транспортот.

⁽⁵⁾ Максимален дневен среден број на аеробни колонии од кланицата со користење тековен увид од 10 недели, дозволен за трупови на релевантни видови, како што е оценето од операторот на задоволство на Агенцијата, според процедурите за земање на примероци и тестирањето утврдени во Прилог 1, Поглавје 2 и Поглавје 3 точка 3.2 од Правилникот за посебните барања кои се однесуваат на микробиолошките критериуми за храната^(*).

⁽⁶⁾ Максимална температура на месото во средината дозволена за време на натовар и потоа.

Член 4

Во членот 44 ставот (1) се менува и гласи:

„Одредбите на овој оддел се применуваат на живи бивалвни мекотели, како и на живи иглокожи, живи туникати и живи морски гастроподи со исклучок на одредбите за прочистување од член 50 на овој правилник. Одредбите за класификација на производствените области утврдени во член 46 од овој правилник не се применуваат на морски гастроподи и иглокожи кои не се хранат со филтрација на водата (filter feeders).“.

Член 5

По членот 52 се додава нов член 52-а кој гласи:

„Член 52-а

Метод за откривање на паралитички отров од школки (PSP)

(1) Содржината на паралитичкиот отров од школки (PSP) во делови од мекотелите погодни за исхрана на луѓето (целото тело или било кој дел за јадење одделно) треба да се детектира во согласност со методот на биолошко испитување или било кој друг метод признат на меѓународно ниво.

(2) Доколку резултатите се оспорени, референтниот метод е т.н. Lawrence метод објавен во АОАС Официјален метод 2005.06 (Паралитички отровни токсини од школкарка во школки во школки).“

Член 6

Член 56 се менува и гласи:

„Член 56

Специфични барања за пектиниди, морски гастроподи и иглокожи кои не се хранат со филтрација на водата (filter feeders) собрани надвор од класифицираните производни области

Операторите со храна кои ловат пектиниди, морски гастроподи и иглокожи кои не се хранат со филтрација на водата (filter feeders) надвор од класифицираните производни области или пак ракуваат со такви пектиниди и/или морски гастроподи и/или иглокожи треба да обезбедат дека:

1) пектинидите, морските гастроподи и иглокожите кои не се хранат со филтрација на водата (filter feeders) не може да се ставаат во промет, освен кога се собрани и ракувани во согласност со член 47 од овој правилник и ги исполнуваат здравствените стандарди утврдени во член 52 од овој правилник, што е докажано со систем на сопствена контрола;

2) дополнително, кога податоците од официјалните програми за мониторинг му овозможуваат на надлежниот орган да ги класифицира ловиштата за риби - кога тоа е соодветно, во соработка со операторите, за пектинидите аналогно се применуваат одредбите од член 46 од овој правилник;

3) пектинидите, морските гастроподи и иглокожите кои не се хранат со филтрација на водата (filter feeders) можат да се ставаат во промет за исхрана на луѓето единствено преку аукција за риби, центар за испорака

или објект за преработка. Кога ракуваат со пектиниди и/или морски гастроподи и/или иглокожи, операторите кои раководаат со такви објекти треба да го информираат надлежниот орган и доколку се работи за центри за испорака, да обезбедат усогласеност со релевантните услови од членовите 49, 50 и 51 од овој правилник;

4) операторите кои ракуваат со пектиниди, живи морски гастроподи и живи иглокожи кои не се хранат со филтрација на водата (filter feeders) треба да обезбедат усогласеност со:

- соодветните барања за документи од член 45 ставови (3), (4), (5), (6) и (7) од овој правилник. Во овој случај, пропратниот документот, треба јасно да ја наведе локацијата на областа каде што пектинидите и/или живите морски гастроподи и/или живите иглокожи кои не се хранат со филтрација на водата (filter feeders) се собрани/изловени или

- со барањата од член 53 став (2) од овој правилник во поглед на затварањето на сите пакувања на живи пектиниди, живи морски гастроподи и живи иглокожи кои не се хранат со филтрација на водата (filter feeders) пратени во малопродажба и член 54 во поглед на идентификационата ознака и означувањето.“

Член 7

Влегување во сила

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“, а ќе се објави по претходно добиена согласност од Владата на Република Северна Македонија.

Бр. 02-157/2
8 март 2019 година
Скопје

Агенција за храна
и ветеринарство
Директор,
Зоран Атанасов, с.р.

(*) Правилникот за посебни барања за храната со животинско потекло е усогласен со Регулацијата (ЕЗ) бр. 853/2004 на Европскиот парламент и на Советот од 29 април 2004 година за утврдување на посебни хигиенски правила за храна од животинско потекло (CELEX број 32004R0853); Регулација на Комисијата (ЕУ) 2015/1474 од 27 август 2015 година во врска со употребата на рециклирана топла вода за отстранување на микробиолошка контаминација на површината од трупови од животни (CELEX број 32015R1474); Регулација на комисијата (ЕК) број 2074/2005 од 5 декември 2005 година со која се пропишуваат мерките за имплементација на одредени производи од Регулацијата (ЕК) број 853/2004 на Европскиот парламент и на советот и на организација на службените контроли од Регулацијата (ЕК) 854/2004 на Европскиот парламент и на Советот и Регулацијата (ЕК) број 882/2004 на Европскиот парламент и на советот, дерогациите од Регулацијата (ЕК) број 852/2004 на Европскиот парламент и на Советот и за надополнување на Регулациите (ЕК) број 853/2004 и број 854/2004 (CELEX број 32005R2074) и

(*2) Прилог 1, Поглавје 2 и Поглавје 3 точка 3.2 од Правилникот за посебните барања кои се однесуваат на микробиолошките критериуми за хранатасе усогласени со точките 2.1.1, 2.1.2 од Поглавје 2 и точка 3.2 од Поглавје 3, од Анекс I на Регулаторната Комисија (ЕЗ) № 2073/2005 од 15 ноември 2005 година за микробиолошките критериуми за прехранбени производи (CELEX број 32005R2073).

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ВОДНИ УСЛУГИ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 1060.

Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија, врз основа на член 24, став 1, точка 1, алинеја 16 и член 149 од Законот за енергетика ("Службен весник на РМ" бр. 96/2018), член 28 од Законот за акцизите ("Службен весник на РМ" бр. 32/2001, 50/2001, 52/2001, 45/2002, 98/2002, 24/2003, 96/2004, 38/2005, 88/2008, 105/2009, 34/10, 24/11, 55/11, 135/11, 82/13, 98/13, 43/14, 167/14, 188/14, 129/15, 154/15, 192/15, 23/16, 171/17 и 120/18), член 28 и 29 од Законот за данокот на додадена вредност ("Службен весник на РМ" бр. 44/99, 59/99, 86/99, 11/00, 8/2001, 21/2003, 19/2004, 33/2006, 45/2006, 101/2006, 114/2007, 103/2008, 114/2009, 133/2009, 95/10, 102/10, 24/11, 135/11, 155/12, 12/14, 112/14, 130/14, 15/15, 129/15, 225/15, 23/16, 189/16 и 198/18), Законот за животната средина ("Службен весник на РМ" бр. 53/2005, 81/2005, 24/2007, 159/2008, 83/209, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 187/13, 42/14, 44/15, 129/15, 192/15, 39/16 и 99/18) и Уредбата за начинот на утврдување, пресметување и уплатување на надоместокот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати што се плаќаат при увоз и/или производство на нафтени деривати ("Службен весник на РМ" бр. 138/09, 52/11 и 51/14), на седницата одржана на 15.4.2019 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА ОДДЕЛНИ НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ УТВРДЕНИ СОГЛАСНО МЕТОДОЛОГИЈАТА

Член 1

Претпријатијата кои произведуваат деривати од нафта можат да ги формираат цените на одделни нафтени деривати така што највисоките производни цени да изнесуваат и тоа:

а) Моторни бензини		ден/лит
- ЕУРОСУПЕР БС - 95	до	33,857
- ЕУРОСУПЕР БС - 98	до	35,497
б) Дизел гориво		ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	до	33,487
в) Масло за горење		ден/лит
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	до	32,860

г) Мазут		ден/кг
- М-1 НС	до	27,909

Член 2

Претпријатијата и другите правни и физички лица, што вршат промет на нафтени деривати и увозници (во натамошниот текст: претпријатија) ги формираат цените за одделни нафтени деривати така што:

А. Највисоките малопродажни цени (1 ГРУПА НА ЦЕНИ) да изнесуваат и тоа:

а) Моторни бензини		ден/лит
- ЕУРОСУПЕР БС - 95	до	71,50
- ЕУРОСУПЕР БС - 98	до	73,00

б) Дизел гориво		ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	до	62,50

в) Масло за горење		ден/лит
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	до	51,00

г) Мазут		ден/кг
- М-1 НС	до	34,455

Б. Претпријатијата што вршат промет на нафтени деривати можат да ги формираат цените за одделни нафтени деривати во однос на највисоките цени од точката А на став 1 на овој член (1 ГРУПА НА ЦЕНИ), освен од подточката "г" и тоа: за 0,5 ден/лит пониски (2 ГРУПА НА ЦЕНИ), за 1,00 ден/лит пониски (3 ГРУПА НА ЦЕНИ) и за 1,5 ден/лит пониски (4 ГРУПА НА ЦЕНИ), согласно следната табела и да изнесуваат:

НАФТЕН ДЕРИВАТ	(2 ГРУПА НА ЦЕНИ) ден/лит	(3 ГРУПА НА ЦЕНИ) ден/лит	(4 ГРУПА НА ЦЕНИ) ден/лит
ЕУРОСУПЕР БС - 95	71,00	70,50	70,00
ЕУРОСУПЕР БС - 98	72,50	72,00	71,50
ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	62,00	61,50	61,00
ЕЛ-1 - ЕКСТРА ЛЕСНО 1	50,50	50,00	49,50

Претпријатијата што вршат промет на нафтени деривати можат да вршат промет на секој дериват поодделно по една од цените утврдени за тој дериват во една од групите на цени определени согласно оваа одлука.

Цените од сите четири ценовни групи формирани согласно став 1 на овој член, освен цената за мазутот М-1 НС, вajat франко пумпна станица, а цената на мазутот М-1 НС важи франко производител во земјата.

Во цените од сите четири ценовни групи формирани согласно став 1 на овој член, освен во цената за мазутот М-1 НС, содржани се и трошоците за превоз од 0,50 ден/литар.

Во малопродажните цени формирани согласно овој член содржан е данокот на додадена вредност согласно Законот.

Член 3

Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од оваа Одлука содржан е надоместокот за финансирање на активностите во областа на животната средина кои согласно Законот за животната средина го плаќаат обврзниците утврдени со овој закон и тоа:

на Република Северна Македонија

а) Моторни бензини		ден/лит
- ЕУРОСУПЕР БС - 95	до	0,080
- ЕУРОСУПЕР БС - 98	до	0,080
б) Дизел гориво		ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	до	0,030
в) Масло за горење		ден/лит
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	до	0,040
г) Мазут		ден/кг
- М-1 НС	до	0,050

Член 4

Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од оваа Одлука содржан е надоместокот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати кои согласно Законот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати го плаќаат обврзниците утврдени со овој закон при увоз и/или производство на нафтени деривати и тоа:

а) Моторни бензини		ден/лит
- ЕУРОСУПЕР БС - 95	до	0,890
- ЕУРОСУПЕР БС - 98	до	0,890
б) Дизел гориво		ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	до	0,300
в) Масло за горење		ден/лит
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	до	0,300
г) Мазут		ден/кг
- М-1 НС	до	0,740

Член 5

Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од оваа одлука акцизите кои ги плаќаат обврзниците согласно Законот изнесуваат и тоа:

а) Моторни бензини		ден/лит
- ЕУРОСУПЕР БС - 95	до	22,066
- ЕУРОСУПЕР БС - 98	до	21,697
б) Дизел гориво		ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	до	15,449
в) Масло за горење		ден/лит
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	до	6,320
г) Мазут		ден/кг
- М-1 НС	до	0,100

Член 6

Во малопродажните цени утврдени согласно членот 2 од оваа одлука, трошоците на прометот на секој поодделен нафтен дериват од секоја ценовна група изнесуваат:

НАФТЕН ДЕРИВАТ	Ед мерка	(1 ГРУПА НА ЦЕНИ)	(2 ГРУПА НА ЦЕНИ)	(3 ГРУПА НА ЦЕНИ)	(4 ГРУПА НА ЦЕНИ)
ЕУРОСУПЕР БС - 95	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
ЕУРОСУПЕР БС - 98	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
Е Л 1 - ЕКСТРА ЛЕСНО 1	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
МАЗУТ М-1 НС	ден/кг	0,400	0,400	0,400	0,400

Член 7

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 00:01 часот на 16.4.2019 година и истата ќе се објави во "Службен весник на Република Северна Македонија" и на веб-страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.

Бр. 02-735/1
15 април 2019 година
Скопје

Претседател,
Марко Бислимоски, с.р.



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

на Република Северна Македонија


www.slvesnik.com.mk
contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, ц.о. – Скопје

бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.

Директор и одговорен уредник – Мартин Костовски

телефон: +389-2-55 12 400

телефакс: +389-2-55 12 401

Претплатата за 2019 година изнесува 10.100 денари.

„Службен весник на Република Северна Македонија“ излегува по потреба.


Рок за рекламации: 15 дена.

Жиро-сметка: 300000000188798.

Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.

Печат: Печатница ЕВРОПА 92 ДООЕЛ, Кочани.

ISSN 0354-1622



2019077